



**КРИСТИЈАН
ЦОКОСКИ**
асистент

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје

Факултет за шумарски науки,
пејзажна архитектура и
екоинженеринг „Ханс Ем“

ПРОФИЛ

Вработен е на катедрата за „Ловство“ во соработничко звање асистент. Одговорен е за изведување на аудиториски и лабораториски вежби по предметите: „Зооекологија и систематика на дивечот“, „Ловство“, „Применета зооекологија“ и „Одгледување и заштита на дивата фауна“ од прв циклус на студии; како и предметите: „Биоекологија, одгледување и заштита на дивечот“, „Ловно стопанисување“ и „Ловна кинологија, етика, традиција и обичаи“ од втор циклус на студии.

Научно-истражувачки интерес: зооекологија и систематика на дивеч, морфологија и биоекологија на дивеч, одгледување и заштита на дивеч, ловно стопанисување, популациона динамика на дивечот, ловечки трофеи, ловна кинологија.

ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕФЕРЕНЦИ

<https://scholar.google.com/citations?user=cK7In54AAAAJ&hl=en&authuser=1>
<https://www.researchgate.net/profile/Kristijan-Cokoski>

РАБОТНО ИСКУСТВО

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
ноември 2020 г. – до денес. Асистент. Катедра: Ловство

ОБРАЗОВАНИЕ

2021 г. – во тек: Докторски студии (III циклус)

Универзитет во Нови Сад, Земјоделски факултет.

2017 г. – 2020 г.: Постдипломски студии (II циклус)

УКИМ Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ – Скопје. Звање: **Магистер по шумарски науки**

2013 г. – 2017 г.: Додипломски студии (I циклус)

УКИМ Шумарски факултет – Скопје. Звање: **дипл.шум.инж.**
Насока: Шумарство

2009 г. – 2013 г.: Средно образование

ОСУ „Мирко Милески“ – Кичево. **Економски техничар**

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

2018 - 2021г: African Swine Fever Emergency Preparedness in the Balkan. Scientific research project funded by the Food and Agriculture Organization (FAO). Position: Hunting and biosecurity expert.

2020 – 2021г: Биодиверзитет на фауната во државното ловиште „Трубарево“, финансиран од Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје. Позиција: соработник.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Lavadinovic, V., Popovic, Z., Beukovic, D., **Cokoski, K: Wild boar management (Sus scrofa L.) in the Republic of Serbia.** *Bulletin Faculty of forestry* 2020, 121: 47-60.

2. Kolevska, DD., Dimitrova, A., **Cokoski, K., Basova M: Growth and quality of Pinus nigra (Arn.), Pinus sylvestris (L.) and Pinus pinaster (Aiton) seedlings in two container types.** *Reforesta* 2020, 9: 21-36

СТУДИСКИ ПАТУВАЊЕ, ОБУКИ, РАБОТИЛНИЦИ, КУРСЕВИ

- **2022 (март)** – дводневна работилница во Национален парк Мавтово на тема: Transnational exchange platform for the management of large carnivores in the Dinaric region. The project is managed by Adelphi research and Carnivora Magna.
- **2021 (август)** - attended a one-day training of hunters in the hunting ground Knjazevac, Republic of Serbia, topic: African swine fever
- **2017 (јуни – август)** Волонтер во Јавно Претпријатие Македонски шуми, подружница „Лопушник“ Кичево, Република Северна Македонија позиција: референт за сеча.
- **2016 (јуни – август)** Волонтер во Јавно Претпријатие Македонски шуми, подружница „Лопушник“ Кичево, Република Северна Македонија позиција: референт за сеча.
- **2015** – едnodневна обука на тема: „Производство на брикети“, одржана на Шумарски факултет – Скопје.

ЈАЗИЦИ

- Англиски (Ниво Б2 – течно зборува, чита и пишува)
- Српски (Ниво Ц2 одлично зборува, чита и пишува)
- Хрватски (Ниво Б2 течно зборува, чита и пишува)

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ

Microsoft office

- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- Microsoft Word

Социјални мрежи

- Facebook
- Instagram
- LinkedIn

Друго

- Endnote

РАЗНО, ХОБИ, СПОРТ

- Лов